



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Sluzbeni veshnik SR
Makedonise

91001 Skopje
tah 51

Г
ИА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

БР

ГОД. XLV

Акоштација
1989 година изнесува 77.380
Год за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факт. 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

470.

Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните органи им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 38/88, 57/88, 68/88, 69/88, 6/89, и 26/89), во член 6 став 6 бројот: „55.000“, се заменува со бројот: „88.000“.

Член 2

Во член 15 став 1 бројот: „500.000“, се заменува со бројот: „770.000“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1989 година.

Е.п.бр. 257
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с.р.

471.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, а во врска со чл. 107, 132 и 134 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/87, 24/88 и 61/88), во член 1 се додава став 2, кој гласи:

„Организациите на здружен труд што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет ги плаќаат слободно трошоците за службени патувања, утврдени со Одлуката за трошоците на работењето што организациите на здружен труд за давање на услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет можат да ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 30/86 и 66/87). Тие трошоци се пресметуваат најмногу до износите и под условите пропишани со оваа уредба.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 263
17 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

472.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА КРФ, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Крф, со почесен конзул на чело, со седиште во град Крф, на островот Крф, Република Грција, со конзуларно подрачје што го опфаќа островот Крф и градот Игуменица.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 249
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

473.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЕДМОНТОН, ПРОВИНЦИЈА АЛБЕРТА, КАНАДА

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со почесен конзул на чело, со седиште во Едмонтон, Провинција Алберта, Канада, со конзуларно подрачје што ја опфаќа територијата на Провинцијата Алберта.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе преземе потребни мери за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 250
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

474.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ЛЕКОВИ

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88) по точка 11 се додава нова точка 11а, која гласи:

„11а. По исклучок од одредбите на оваа одлука, за производите чие ниво на цените според учеството во индомицилната цена е пониско од 30% од нивото на тие цени, цените на тие производи можат да се зголемат така што учеството во индомицилната цена на 1 јуни 1989 година да изнесува до 30% од нивото на индомицилните цени. Цените на производите чие ниво на цените според учеството во индомицилната цена е повисоко од 30% не можат да се зголеμουваат“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 268
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

475.

Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ И НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ СО ОСТВАРЕНИОТ ИЗВОЗ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ

1. Во Одлуката за начинот на пресметување на општествено признатите репродукциони потреби и начинот на усогласување на правото на увоз и плаќање со остварениот извоз и девизниот прилив („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/88, и 12/89), во точка 47 став 2 зборовите: „за првото тримесечје“ се бришат.

2. Во точка 62 ставот 1 се менува и гласи:

„Обемот на плаќањето на увозот на опрема пресметан врз основа на одредбата од член 115 став 6 на Законот се намалува сразмерно на неостварениот извоз и девизниот прилив во тековната година, за увозот што се плаќа во готово.“

Ст. 2 и 3 се бришат.

3. По точка 67 се додава точка 67а, која гласи:

„67а) По барање на организацијата на здружен труд, овластената банка може да примени коефициент на девизниот прилив 0,5 при утврдувањето на правото согласно со точ. 66 и 67 на оваа одлука, ако пресметаниот коефициент во 1988 година на начинот од точка 46 на оваа одлука е помал од 0,5.“

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 256
17 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

476.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80, 53/85 и 30/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ ОД СР ГЕРМАНИЈА ДА ДОАЃААТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ИЛИ ДА ПРЕМИНУВААТ ПРЕКУ НЕЈЗИНАТА ТЕРИТОРИЈА БЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА

1. Државјаните на СР Германија можат, со важечка патна исправа, да доаѓаат во Социјалистичка Федеративна

на Република Југославија или да заминуваат од неа, односно да преминуваат преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија без југословенска виза.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 258
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с.р.

477.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89 и 23/89), освен точка 1 во делот што се однесува на производите од гранката 0113 Металопреработувачка дејност група 01131 Производство на метален репродукционен материјал, подгрупа 011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и модулариен лив, отковки и отпресоци од железо и челик и од гранката 0119 Преработка на хемиски производи, група 01192 подгрупа 011920 Производство на средства за перење и козметички препарати: средства за перење: сапуни, и освен точка 2.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 259
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с.р.

478.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89 и 23/89), освен точка 1 во делот што се однесува на производите од гранката 0113 Металопреработувачка дејност, група 01131 Производство на метален репродукционен материјал и

подгрупа 011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и модулариен лив, отковки и отпресоци од железо и челик и од гранката 0119 Преработка на хемиски производи група 01192 подгрупа 011920 Производство на средства за перење и козметички препарати: сапуни и освен ст. 2 до 5 на таа точка.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 260
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с.р.

479.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА БАКАРОТ, ОЛОВОТО, ЦИНКОТ И АЛУМИНИУМОТ И НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ МЕТАЛИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на бакарот, оловото, цинкот и алуминиумот и на рудите и концентратите на тие метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 261
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

480.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88 и 23/89), освен на точка 1 во делот кој се однесува на производите од гранката 0113 Металопреработувачка дејност, група 01131 Производство на метален репродукционен материјал и подгрупа 011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и модулариен лив, отковки и отпресоци од железо и челик и од гранката 0119 Преработка на хемиски производи група 01192 подгрупа 011920

Производство на средства за перење и козметички препарати: сапуни.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 262
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

481.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДЛУЖАВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ЛЕКОВИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените за лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88 и 32/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 267
25 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

482.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на нафтени деривати ги формираат цените на нафтените деривати во прометот со примена на стапките за покрите на трошоците од оваа одлука на набавната цена утврдена со Одлуката за разработка на заедничките елементи за формирање на цените на нафтата, земниот гас, нафтените деривати и минералните мазива, на која Сојузниот извршен совет даде согласност со Решението Е.п. бр. 325 од 8 септември 1988 година, и тоа за:

- 1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98;
гасно масло дизел-гориво: Д-1, Д-2 и Д-3; масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) до 12,63%;
- 2) моторен бензин БМБ-95 до 20,78%;
- 3) масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно (ТНС) до 4,20%;

4) млазно гориво (ГМ-1) до 13,14%.
Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите млазни горива се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на млазно гориво (ГМ-1);

5) примајен бензин (ако не се транспортира со цевоводи) до 3,40%;

6) битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите битумени се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на битумен (БИТ-200);

7) авио-бензин (АБ-80/87) до 10,55%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите авио-бензини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на авио-бензин (АБ-80/87);

8) базно масло (I.V.90) до 6,32%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите базни масла се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на базни масла (I.V.90) според индексот на вискозитет;

9) аромати: бензен, толуен, О-ксилен, МП-ксилен и етил-бензен до 5,22%;

10) специјален бензин за цедилки за масло до 6,56%;

11) специјален бензин за гума до 6,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите специјални бензини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на специјален бензин за гума;

12) медицински бензин до 6,56%;

13) white-шпирит 140/200 до 5,56%;

14) петрол-кокс-калциниран регулар до 6,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите видови петрол-кокс се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на петрол-кокс-калциниран регулар;

15) петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали до 6,56%;

16) парафин, кристален белен до 6,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на парафин, кристален белен;

17) рафинати и дестилати-вретенски дестилат (ВЕД) до 5,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на вретенски дестилат (ВЕД);

18) минерални мазива до 12,16%;

19) течен гас:

а) за покрите на трошоците на прометот на течен гас на мало во боци, контејнери и садови-резервоари што се вградени во моторни возила до 15,02%;

б) за покрите на трошоците на прометот на течен гас на големо во боци, контејнери и резервоари од кои се полнат садови-резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покрите на трошоците на прометот на големо ако испорака се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испорака им се врши на индустриски потрошувачи, полилниции и фарми до 10,51%;

в) за покрите на трошоците на прометот на течен гас на големо-ако испорака им се врши на индустриски потрошувачи, полилниции и фарми во стабилни резервоари и низ цевоводи до 6,31%.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на течен гас, масло за горење (Л, С,

СНС, Т и ТНС) и млазно гориво (ГМ-1) ако тие произведи ги набавуваат од домашно производство и од увоз, цените на тие производи можат да ги формираат така што на просечната набавна цена го додаваат учеството за покритие на трошоците на прометот. Просечната набавна цена се формира врз основа на набавните цени и количините од домашно производство и од увоз, што се остварени во периодот од последната промена на просечната набавна цена до денот на утврдувањето на новата просечна набавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и остварените позитивни или негативни разлики од периодот од последната промена на просечната набавна цена.

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се формира најмалку секои три месеци.

Ако прометната организација набави стоки непосредно од производителот или увозникот и извршни само промет на мало, може при формирањето на цените на производите во прометот на мало стапките за покритие на тој промет да ги зголеми до 50% од стапките за покритие на трошоците на прометот на големо.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на течен гас можат на просечната набавна цена на техниот гас да го засметаат, како зависен трошок, износот за покритие на полнењето со течен гас на боци, контејнери и садови-резервоари, кои се вградени во моторни возила до 15,02% од таа цена.

2. Под набавна цена на техниот гас, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето фактурната цена на производителската организација на здружен труд односно добавувачот, организацијата на здружен труд што се занимава со увоз и прометната организација на големо зголемена за зависните трошоци.

3. Под зависни трошоци за течен гас, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натовар и растовар на производите, трошоците за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за осигурување на производите во транспортот, транспортното кало, и трошоците за транспорт од стовариштето на купувачот до неговите продавници односно продажни места.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметаат само фактичките трошоци што ги имала и му га фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспорт, натовар и растовар и др. изврши со свои средства, а најмногу до височина на тарифата во јавниот сообраќај што е формирана по согласност со прописите.

Ако прометната организација не може да ги утврди и да ги пресмета фактичките зависни трошоци во моментот на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да ги пресмета во планираните просечни износи или процент, што ги внесува на посебна сметка на временските разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци ги планира врз основа на остварените просечни зависни трошоци во претходната година односно во претходниот пресметковен период тековната година. Планираните просечни зависни трошоци и фактичките зависни трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат врз основа на книговодствената евиденција што се води на посебни сметки на временските разграничувања, при што задолжително ќе се намалат односно ќе се зголемат планираните зависни трошоци за следните три месеци за остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласување на зависните трошоци од став 4 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува на крајот на годината во следната година на посебни сметки на временските разграничувања.

4. Ако во прометот на нафтени деривати и минерални мазива учествува голем потрошувач кој самостојно организира дистрибуција и промет на мало (Југословенската народна армија), се применува 25% од утврдената стапка за покритие на трошоците на прометот на големо и на мало.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 266
17 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

483.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕГУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ АЕРОДРОМ „ЛОШИЊ“

1. За преминување на државната граница се определува сезонскиот граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај Аеродром „Лошињ“.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе работи од 1 мај до 31 октомври 1989 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 248
17 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

484.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРИЧНА МОКНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на употреба и класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон за единица на електрична моќност се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони за единица на електрична моќност и на работните еталони за единица на електрична моќност, со методата на непосредно споредување и со методата на директно мерење.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон за единица на електрична моќност е даден на прво ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност, кој носи назив: „Југословенски (примарни) еталони за единица на електрична моќност“.

Член 4

На ниво на примарните еталони е даден еталонот за електрична отпорност кој, заедно со југословенскиот (примарен) еталон за единица на електрична моќност, се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони за единица на електрична моќност и на работните еталони за единица на електрична моќност, со методата на директно мерење.

Член 5

Еталонот од член 4 на овој правилник е даден на подниво на нивото на примарните еталони на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност, кој носи назив: „Еталони од други класификации“.

Член 6

Секундарните еталони за единица на електрична моќност се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони за единица на електрична моќност, и тоа:

1) еталон-уреди – за еталон-уреди (на ниво на работните еталони), со методата на непосредно споредување, и за еталон-ватметри (на ниво на работните еталони), со методата на споредување со помош на компензатор;

2) еталон-ватметри – за еталон-уреди (на ниво на работните еталони), со методата на директно мерење, и за еталон-ватметри (на ниво на работните еталони), со методата на непосредно споредување.

Член 7

Секундарните еталони за единица на електрична моќност се дадени на второ ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност, кој носи назив: „Секундарни еталони за единица на електрична моќност“.

Член 8

Работните еталони за единица на електрична моќност – еталон-уредите и еталон-ватметрите – се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата на електрична моќност – ватметрите, со методите на споредување со помош на компензатор и на непосредно споредување, респективно.

Член 9

Работните еталони за единица на електрична моќност се дадени на трето ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност, кој носи назив: „Работни еталони за единица на електрична моќност“.

Член 10

На ниво на работните еталони се дадени еталон-волтметрите и еталон-амперметрите, кои, заеднички и истовремено, се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата за електрична моќност – ватметрите, со класа на точност од 1 до 5, со методата на непосредно споредување.

Член 11

Еталоните од член 10 на овој правилник се дадени на подниво на нивото на работните еталони на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност, кој носи назив: „Еталони од други класификации“.

Член 12

Класификацијата на еталоните за единица на електрична моќност се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата, во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.: 02-3459
11 мај 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

485.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И НА МЕРИЛА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ГОЛЕМИНИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на работни еталони и на мерила за електрични големини (во натамошниот текст: средства за мерење), кои во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, кои произведуваат и/или ги поправаат средствата за мерење.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PULE-(1 до 10)/2.

Член 2

Под средства за мерење на електрични големини, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) работни еталони за јачина на електричната струја, за електричен напон, електрична моќност, електрична отпорност, електрична капацитивност, електрична индуктивност, аголот на фазното поместување и за фреквенција, како и еталон-уреди за сродни електрични големини (количествено на електрицитет, електрична спроводливост, јачина на електричното поле и сл.), и нивниот мерен прибор (во натамошниот текст: работни еталони), ако се употребуваат за утврдување на метролошките својства на средствата за мерење од точка 2);

2) мерила (електрични, електронски) и нивниот прибор (во натамошниот текст: мерила) – на електричните големини наведени во точка 1.

II. СТРУЧНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 3

Организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 се должни да обезбедат работници, кои учествуваат во вршењето на задачите и работите на подготовка и преглед на средствата за мерење, кои мораат да бидат оспособени за ракување со опремата за преглед и кои мораат да ја познаваат постапката и методите на прегледот.

III. ОПРЕМА

Член 4

Опремата што се употребува за утврдување на метролошките својства на средствата за мерење (во натамош-

ниот текст: опремата) мора да овозможи испитување на исполнувањето на пропишаните метролошки услови за средствата за мерење, со постапките и методите пропишани во метролошките упатства за преглед на средствата за мерење.

Член 5

Опремата се состои од:

1) секундарни еталони за единици на електрични големина од точка 1) на член 2 и нивниот мерен прибор (во натамошниот текст: секундарни еталони), со кои се прегледуваат соодветните работни еталони и/или мерила, и од работни еталони, со кои се прегледуваат соодветните мерила;

2) помошна мерна опрема – елементи за регулирање на средствата за мерење; пултови за поставување на средствата за мерење и сл.;

3) дополнителна мерна опрема – стабилизирани извори на електрично напојување (со еднонасочна и/или наизменична електрична струја);

4) додатна мерна опрема-контролни мерила;

5) уреди за напонски испитувања, за испитувања на изолацијата и за испитувања на други барања за безбедност на средствата за мерење.

Член 6

Опремата мора да има технички упатства, битни за работата со неа во постапката на прегледот на средствата за мерење.

1. Еталони

Член 7

Составот и метролошките својства на секундарните еталони и на работните еталони мораат да бидат во согласност со пропишаните метролошки услови за соодветни видови на секундарни еталони и работни еталони.

Член 8

Секундарните еталони можат да се употребуваат за преглед на:

1) работни еталони, ако односот на границите на допуштената апсолутна основна грешка на секундарниот еталон и на границите на допуштената апсолутна основна грешка на работниот еталон не е поголем од 1:3;

2) мерила, ако односот на границите на допуштената апсолутна основна грешка на секундарниот еталон и на границите на допуштената апсолутна основна грешка на мерилото не е поголем од 1:4.

Работните еталони можат да се употребуваат за преглед на мерила ако односот на границите на допуштената апсолутна основна грешка на работниот еталон и на границите на допуштената апсолутна основна грешка на мерилото не е поголем од 1:4.

Член 9

Мерните опсези на секундарните еталони мораат да бидат такви што во нив да се содржани сите мерни опсези на работните еталони и/или на мерилата што се прегледуваат.

Мерните опсези на работните еталони мораат да бидат такви што во нив да се содржани сите мерни опсези на мерилата што се прегледуваат.

Член 10

Референтните услови на секундарните еталони мораат да им одговараат на референтните услови на работните еталони и/или на мерилата што се прегледуваат.

Референтните услови на работните еталони мораат да им одговараат на референтните услови на мерилата што се прегледуваат.

2. Помошна мерна опрема

Член 11

Елементите за регулирање на средствата за мерење мораат да овозможат регулирање на вредностите на мерената големина и/или на големините со кои се определени номиналните вредности на средствата за мерење, така што покажувачот на средствата за мерење да може да се постави на секоја ознака на скалата.

Елементите од став 1 на овој член мораат да бидат такви што, кога се употребуваат, да не внесуваат пречки во текот на мерењето, ниту да влијаат врз промена на поставените вредности на мерената големина на средствата за мерење.

Член 12

При прегледот на средствата за мерење, за нивното поставување во определена положба се користат соодветни пултови, кои мораат да обезбедат:

1) заземање на референтна положба на средствата за мерење;

2) заземање на сите положби на средствата за мерење, назначени или пропишани, при определувањето на влијанието на положбата, согласно со одредбите од метролошките прописи за одделни видови средства за мерење;

3) заземање на референтна положба на средствата за мерење во однос на магнетното поле на земјата (по потреба);

4) заземање на референтна положба на средствата за мерење во однос на референтна феромагнетна и/или спроводна плоча (по потреба).

Член 13

Потребно е да се обезбеди и друга помошна мерна опрема, ако таа е неопходна при прегледот на средствата за мерење и/или нејзината употреба е пропишана во метролошките прописи за одделни видови средства за мерење.

3. Дополнителна мерна опрема

Член 14

Стабилизирани извори на електрично напојување мораат да овозможат напојување на секундарните еталони, на работните еталони и на мерилата, на кои електричната енергија им е неопходна за функционирање.

Стабилизирани извори на електрично напојување мораат да овозможат напојување на мерните кола на секундарните еталони, на работните еталони и на мерилата, и тоа така што да обезбедуваат:

1) потребни вредности на мерената големина и/или на големините, со кои се определени номиналните вредности на средствата за мерење, а кои можат да се регулираат со елементите за регулирање на средствата за мерење, така што тие да можат да се прегледуваат во целиот мерен опсег;

2) стабилност на напојувањето на мерните кола – така што да не предизвикува промена на покажувањето на секундарните еталони, на работните еталони и на мерилата, согласно со одредбите од метролошките прописи за соодветни секундарни еталони, работни еталони и мерила;

3) референтни услови во поглед на фреквенцијата, бранувањето на еднонасочна мерена големина и/или изобличувањето на наизменична мерена големина, согласно со одредбите од метролошките прописи за соодветни секундарни еталони, работни еталони и мерила.

4. Додатна мерна опрема

Член 15

Контролните мерила служат за мерење на влијателните големина при прегледот на средствата за мерење.

Член 16

Границите на дозволените апсолутни основни грешки на контролните мерила не смеат да бидат поголеми од дозволените отстапувања од номиналните вредности на влијателните големини, согласно со утврдените референтни услови на соодветни средства за мерење.

Член 17

Мерните опсези на контролните мерила мораат да бидат такви што да ги опфаќаат номиналните опсези на влијателните големини на средствата за мерење што се прегледуваат.

Член 18

Референтните услови на контролните мерила мораат да им одговараат на референтните услови на средствата за мерење.

5. Уреди за напонски испитувања, за испитувања на изолацијата и за испитувања на другите барања за безбедност на средствата за мерење

Член 19

За испитување на барањето за безбедност на средствата за мерење (напонски испитувања, испитувања на изолацијата и сл.) може да постои уред со кој средствата за мерење можат да се проверат согласно со одредбите од соодветните метролошки прописи и југословенските стандарди.

Уредот од став 1 на овој член треба да им одговара на барањата на југословенските стандарди за безбедност на соодветните средства за мерење.

IV. РАБОТНИ ПРОСТОРИИ

Член 20

Работната просторија за преглед на средствата за мерење (во натамошниот текст: работната просторија) мора да ги исполнува општите услови во согласност со прописите за градежништвото, со хигиенско-санитарните прописи и со техничките прописи за заштита при работа, така што во неа да можат да се вршат пропишаните постапки и методи за преглед на средствата за мерење.

Член 21

Работната просторија мора и:

- 1) да биде чиста и сува;
- 2) да биде доволно пространа за сместување на опремата, на средствата за мерење и на маса и стол за работникот;
- 3) да има природно (дневно) и вештачко осветление – општо и дополнително осветление на работното место, според југословенскиот стандард JUS U.C9.100 донесен со Решението за југословенскиот стандард за зградарството („Службен лист ФНРЈ”, бр. 48/62)
- 4) да има хоризонтален и рамен под;
- 5) да има вградени извори на топлина за рамномерно загревање односно уреди за климатизација.

Член 22

Во работната просторија, при вршењето на прегледот на средствата за мерење, а посебно на местото на поставувањето на средствата за мерење, мораат да се одржуваат референтните услови за влијателните големини утврдени во метролошките прописи за одделни средства за мерење.

Член 23

Во работната просторија мораат да се наоѓаат контролни мерила на влијателните големини од член 22 на овој правилник, поставени според прописите, чии метролошки својства се наведени во чл. 16, 17 и 18 на овој правилник.

Посебно, во работната просторија за контрола на температурата треба да се користат термометри, чија вредност на поделокот на скалата не е поголема од 0,2 °C, а за контрола на релативната влажност треба да се користат хигрометри, чија вредност на поделокот на скалата не е поголема од 5%.

Член 24

Опремата во работната просторија треба да биде така распоредена и заштитена од директно зрачење на сонцето или на други извори на топлина.

Член 25

Одржувањето на опремата и на работните простории мора да биде такво што постојано да бидат исполнети условите пропишани со овој правилник.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Решенијата со кои за организациите на здружен труд и за работните луѓе од член 1 на овој правилник е утврдено во нивните простории да може да се врши преглед на средствата за мерење, а кои се донесени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат со денот на истекот на рокот на важењето на решенијата односно најдоцна до 31 декември 1990 година.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на електричните покажувачки мерни инструменти со непосредно дејство и на нивниот прибор, како и работниците во определени организации на здружен труд во поглед на стручната подготовка, ако му се ставаат на располагање на органот за контрола при прегледот и жигосувањето на тие инструменти („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/79).

Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр: 02-3459
11 мај 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

486.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во согласност со точка 5 став 1 од Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88, 59/88, 66/88, 72/88, 76/88, 8/89, 16/89 и 25/89), во точка 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Есконтната стапка на Народната банка на Југославија почнувајќи од 1 мај 1989 година изнесува 26,8% месечно.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 46
8 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

487.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 100000 ДИНАРИ**

1. Банкнотата од 100000 динари ќе се печати на бела заштитена хартија со вграден воден знак и со заштитна нишка, во техника на офсет-печат и линиски длабок печат.

2. Банкнотата од 100000 динари има димензии 179,5 x 82,5 mm.

3. Изгледот на банкнотата од 100000 динари е следниот:

1) откај лицето: заштитната тонска подлога е печатена во техника на офсет-печат, во две бои, со два ириса. Преку офсетот се печатени главните мотиви во техника на тробоен линиски длабок печат.

На левата страна од банкнотата се наоѓа гравура на портрет од девојче. Во левиот долен агол се наоѓа ознака на вредноста: „100000”, во негатив, и нумерација која содржи две букви и седум цифри, печатена во црвена боја.

Во средниот дел од банкнотата се наоѓа гијоширана розета, а во горниот дел – текстовите распоредени еден под друг: „Народна банка Југославије” (со кирилица), „Народна банка Југославије” (со латиница) и „Народна банка на Југославија” (со кирилица). Под тие текстови се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во долниот дел од розетата се наоѓа ознака на вредноста „100000”, а под неа текстовите испишани во два реда: „динара” (со кирилица), „динара” (со латиница), „динарјев” (со латиница) и „динари” (со кирилица).

На десната страна од банкнотата, на белата површина во горниот дел, се наоѓа ознака на вредноста „100000”, во негатив, во гијоширана розета, и знакот за слепите. На маргината од банкнотата се наоѓа текстот: „фалсификовање се кажњава по закону” (со кирилица) и „кривотворење се кажњава по закону” (со латиница). Во средниот дел од белата површина, во самата хартија, е вграден воден знак со лик на девојче, а под водениот знак се наоѓа завршето-

кот на централниот дел од розетата и нумерација која содржи две букви и седум цифри, печатена во црна боја;

2) на опачината: на левата страна, на белата површина во горниот дел, се наоѓа ознака на вредноста: „100000” во негатив, во гијоширана розета, како и текстот на маргината од банкнотата: „понарејање се казнује по закону” (со латиница) и „фалсификувањето се казнува според законот” (со кирилица). Во средниот дел од белата површина, во самата хартија, е вграден воден знак со лик на девојче, а под водениот знак се наоѓаат текстовите испишани во два реда, од левата страна: „замјеник гувернера” (со латиница), „заменик на гувернерот” (со кирилица), „наместник гувернерја” (со латиница), „заменик гувернера” (со кирилица), а од десната страна: „гувернер” (со кирилица) и „гувернер” (со латиница). Под тие текстови се наоѓаат факсимили на потписите на заменик-гувернерот М. Гаспари и на гувернерот Д. Влатковиќ, како и текстовите: „Београд” (со кирилица), „Београд” (со латиница) и „Белград” (со кирилица), со датумот: „1. V. 1989.”.

На останатиот дел од банкнотата се наоѓаат гијоширани тонови отпечатени во тробоен офсет-печат.

Во централниот дел од банкнотата, во кружна форма, низ букви, бројки и компјутерска форма на око, е претставена синтеза на школството и техниката на лднината. Од десната страна на гравурата, во горниот дел, се наоѓаат текстовите испишани во два реда: „СФР Југославија” (со латиница) и „СФР Југославија” (со кирилица). Во долниот дел од банкнотата се наоѓа ознака на вредноста: „100000”, а под неа текстовите испишани во два реда: „сто хиљада динара” (со кирилица), „сто тисућа динара” (со латиница), „сто тисоч динарјев” (со латиница) и „сто илјади динари” (со кирилица).

Од левата страна, на маргината од офсет-тоновите, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина – Македонија – Словенија – Србија – Хрватска – Црна Гора” (со кирилица), а од десната страна, на маргината од офсет-тоновите, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина – Македонија – Словенија – Србија – Хрватска – Црна Гора” (со латиница). Сите овие елементи се печатени во техника на линиски длабок печат;

3) боја: на лицето и опачината на банкнотата преовладува црвена боја.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 48
9 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

488.

Врз основа на член 27 став 1 точка 5 и член 64 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА ДАВАЊЕ АВАЛИ НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. Во Одлуката за рамката за давање авали на банки-те на хартиите од вредност, за давање гаранции за обврските на корисниците на општествени средства и за издавање на сопствени хартии од вредност („Службен лист

на СФРЈ", бр. 50/87, 57/87, 69/87, 9/88 и 23/88) во точка 2 во став 2 процентот: „40%“ се заменува со процентот: „20%“.

2. Банките кои на денот на влегувањето во сила на оваа одлука имаат поголем износ на дадените авали на хартиите од вредност, на гаранциите за обврските на корисниците на општествени средства и на издадените сопствени хартии од вредност од рамката утврдена со оваа одлука, не можат да даваат авали и гаранции и да издаваат сопствени хартии од вредност додека своето работење по овој основ не го усогласат со пропишаната рамка од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 50
24 мај 1989 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот
на гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

489.

Врз основа на член 17 и член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/89) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 процентот: „21%“ се заменува со процентот: „22,7%“, во одредбата под 2 процентот: „5%“ се заменува со процентот: „5,5%“, а одредбата под 3 се брише.

2. Во точка 3 се додава нова одредба под 8, која гласи:

„8) на депозитите и другите средства наменети за станбена изградба.“

3. Првата пресметка односно издвојување на задолжителната резерва според одредбите на оваа одлука банките ќе ја извршат на 11 јуни 1989 година, спрема просечната декадна состојба на депозитите во мај 1989 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 51
24 мај 1989 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот
на гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

490.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК БАНКНОТА ОД 100000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија на 1 јуни 1989 година ќе пушти во оптек банкнотата од 100000 динари со обележјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотата од 100000 динари („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 52
26 мај 1989 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик-гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

491.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/89 и 28/89), во точка 1 зборовите: „општината Маранело, провинција Модена“ се заменуваат со зборовите: „и провинција Модена“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2151/2
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

492.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 АПРИЛ 1989 ГОДИНА**

1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 април 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/89) во точка 1 бројот: „6,010,190” се заменува со бројот: „6,599,690”.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 442/89
18 мај 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

493.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластување за донесување на одлуки за усогласување на пензиите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/89), Извршниот одбор на Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА**

1. Во Одлуката за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/89) точката 2 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-1
16 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Извршниот одбор на
Собранието на Заедницата
за социјално осигурување на
воените осигуреници,
полковник
д-р Славко Чокорило, с. р.

494.

Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ЕСАЛИН КРЕМ 30 G, СЕРИЈА 010687, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА „ЈАКА” – РАДОВИШ**

1. Се повлекува од промет лекот ЕСАЛИН крем 30 g, серија 010687, производ на фабриката „Јака” – Радовиш, за кој е утврдено дека не одговара на условите предвидени со Законот за пуштање на лекови во промет и на прописите донесени врз основа на тој закон.

2. Организациите на здружен друд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни сите затекнати количини на тој лек да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-1072
4 мај 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

495.

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на делгати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, објавува

РЕЗУЛТАТ**ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА**

I. Дополнителните избори се одржани од 14 април до 4 мај 1989 година во сите собранија на општините на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина.

На седниците на собранијата на општините присуствува 3.284 делегати од вкупно 5.390, а гласаа 3.269 делегати.

Неважечки гласачки ливчиња имаше 88.

Кандидатот од Листата на кандидатите

Милорад Средановиќ доби вкупно 2.297 гласови.

II. Покраинската изборна комисија на САП Војводина, на седницата одржана на 11 мај 1989 година, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Милорад Средановиќ, маж, роден 1949 година, дипломиран инженер по технологија, Србин, член на Делегацијата на ООЗТ „Данубиус” Нови Сад.

Број: 303
24 мај 1989 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Рајко Нишавиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

Се разрешува Предраг Божовиќ од должноста по-

мошник на директорот на Сојузниот завод за статистика со 30 април 1989 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 671
19 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 и член 390, а во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Горѓие Мињевиќ од должноста советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет со 30 јуни 1989 година, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

С. п. п. бр. 673
27 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 и член 390, а во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Тихомир Стефановиќ од должноста советник на претседателот на Сојузниот извршен совет со 30 јуни 1989 година, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

С. п. п. бр. 674
27 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 и член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Се разрешува Драгољуб Јосифовиќ од должноста директор на Сојузното биро за работи на вработувањето со

30 јуни 1989 година, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

С. п. п. бр. 675
27 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Се разрешува Вукашин Драгоевиќ од должноста директор на Сојузниот завод за стандардизација, поради истекнување на времето на кое е назначен.

Именуваниот, сообразно со одредбата од член 249 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С. п. п. бр. 668
19 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАРОТ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ – ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Горан Капетановиќ од должноста потсекретар во Сојузниот извршен совет – шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет со 10 април 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 669
19 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО

Се назначува полковникот Станко Јањиќ за помошник на директорот на Сојузната управа за контрола на ле-

тањето, досегашен началник на Обласната контрола на летањето Белград.

С. п. п. бр. 670
19 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Миодраг Гаинов од должноста сојузен советник во Сојузниот извршен совет за законодавни и правни прашања со 14 април 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 672
27 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 37/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Се назначува Благота Жарковиќ за директор на Сојузниот завод за патенти, досегашен директор на тој завод.

С. п. п. бр. 678
19 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од Сојузните органи и организации

– за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вилчек Ивана Мирослав, Зупан Ивана Милан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Грубор Јове Душан, Костић Јована Богдан, Ламбески-Јована Мито;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крајновић Дмитра Стојан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аранђеловић Аранђела Ђорђе, Гајић-Шеатовић Василија Десанка, Милошевић Стевана Бранислава, Митровић-Бебић Анте Емилија, Мујачић Хасима Фехим, Вујисић Тодора Божидар;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буљан Боже Стипан, Имери Џимшита Хусеин, Марчан Ивана Драго, Миловановић Душана Живомир, Миртич-Бабић-Баљевић Видака Јулија, Перишић Тихомира Жарко, Ратковић Крсте Бранко, Сорич Милета Виктор, Тасић Александра Растко, Ускоковић Стојана Лука;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Илић-Пантелић Константина Љиљана, Крашић Паје Драган, Љиљак-Тодоровић Стојана Милка, Миловановић Милорада Милан, Топић Живка Милован;

Од СР Србија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Радаковић Милана Милорад, Вучинић Филипа Сенка;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Антић Милорада Тугомир, Доброта Раде Мирко, Ђукић Томе Славољуб, Марковић Рајка Војин, Ненадовић

Љубинке Милосав, Радивојевић Борисава Милан, Стевановић Витомира Душан, Влаисављевић Бранка Жарко.

Бр. 99
21 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Башић Фрање Иван, Блажековић Петра Иван, Цукон Ивана Иван, Фајербах Павао Мирослав, Контент Андрије Јурај, Лазовић Ивана Иво, Омрчен Боже Божидар, Потгачек Стјепана Стјепан, Тодић Ђуре Гојко, Ванић Богдана Милан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доган Марка Јуре, Ферина Стјепана Славко, Јуришић Петра Данко, Кмезић Петра Боровој, Никић Јосипа Витомир, Поповић Луке Никола, Пресечан Томе Ивица, Прусац Изета Фикрет;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Луке Владимир, Билић-Целић Јосипа Викторија, Бодог Алојза Фрањо, Боњај-Тудовић Александра Ђурђа, Бришник Катице Петар, Дамјановић Стипе Стјепан, Дубравчић Јосипа Ивица, Дујић Ђуре Иван, Филиповић-Грчић Јакова Божо, Фрлан Јосипа Јосип, Јагодић Ивана Звонимир, Јелић Драгана Иван, Калинић Јове Милутин, Каменски Мије Јосип, Кантолић Петра Јосип, Кеглевић Фрање Златко, Косановић-Хинић Ђуре Мирјана, Ковач Андре Фрањо, Ковачевић Ивана Ђуро, Крулчић Јосипа Алдо, Љубић-Прокоповић Леа Марија, Маџут-Вујић Ивана Марица, Марковић Боже Божо, Маркежић Ивана Јосо, Маршанић-Чехић Блаже Марија, Матаић Јуре Грга, Матешиќ Златко, Милинковић Ивана Јосип, Модрић Мате Јурај, Окунски Мије Жељко, Подруг Каје Зденко, Посарић Петра Иван, Прица Ненада Нада, Рангелов Круме Павле, Рендулић Анте Миле, Руделић Марка Стјепан, Срук Драгутина Бранко, Степец Фрање Ивана, Шимуновић Вилка Бранимир, Шошки Ивана Јосип, Шуљ Ивана Иван, Тројар Јанка Светозар, Троглић Илије Јосип, Вашаревић Мате Мате, Вечерић Јосипа Стјепан, Врбановић Вјекослава Крунослав, Вукман Ивана Блаж, Зрнић Милана Буда, Згаљић Антона Јосип;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Амбреин Иван Иван, Брнада Павла Мирослав, Кожич Јосипа Јосип, Краљ Фрање Бранко, Мерле Стјепана Карло, Миличић Драгутина Вања, Модрић Томе Марко, Пенезић Јосипа Антун, Вереш Јулинска Звонимир,

Од СР Словенија

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бауман Јожефа Алфонз, Брезар Антона Штефан, Бургар Јанез Цирил, Цудерман-Циспо Душана Терезија, Гајски Јанез Иванка, Стргар Антона Антон;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Крабоња-Пигнар Франца Цветка, Краљ Франца Владимир;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Кекец Мартина Славко.

Бр. 100
24 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 470. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци | 805 |
| 471. Уредба за дополнување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство | 805 |
| 472. Одлука за отворање Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Крф, Република Грција | 805 |
| 473. Одлука за отворање Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Едмонтон, Провинција Алберта, Канада | 806 |
| 474. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот на формирање на цените за лекови | 806 |
| 475. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за начинот на пресметување на општествено признатите репродукциони потреби и начинот на усогласување на правото на увоз и плаќање со остварениот извоз и девизниот прилив | 806 |
| 476. Одлука за одобрување на државјаните од СР Германија да доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или да преминуваат преку нејзината територија без југословенска виза | 806 |

Страна	Страна
477. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	807
478. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз — — — — —	807
479. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на бакарот, оловото, цинкот и алуминиумот и на рудите и концентратите на тие метали — — —	807
480. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	807
481. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените за лекови — — — — —	808
482. Одлука за начинот на формирање на цените на нафтените деривати во прометот — — — — —	808
483. Решение за определување на сезонски граничен премин за меѓународен воздушен сообраќај Аеродром „Лошинь“ — — — — —	809
484. Правилник за начинот на употреба и за класификација на еталоните за единица на електрична моќност — — — — —	809
485. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на работни еталони и на мерила за електрични големини — — — — —	809
486. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на други побарувања на Народната банка на Југославија — — — — —	812
487. Одлука за основните обележја на банкнотата од 100000 динари — — — — —	813
488. Одлука за измена на Одлуката за рамката за давање авали на банките на хартиите од вредност, за давање гаранции за обврските на корисниците на општествени средства и за издавање на сопствени хартии од вредност — — —	813
489. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	814
490. Одлука за пуштање во оптек банкнота од 100000 динари — — — — —	814
491. Наредба за измена на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија — — — — —	814
492. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 април 1989 година — — — — —	814
493. Одлука за измена на Одлуката за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — —	815
494. Решение за повлекување од промет на лекот ECALIN крем 30 g, серија 010687, производ на фабриката „Јака“ – Радовиш — — — — —	815
495. Резултат од дополнителните избори за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина — — — — —	815
Назначувања и разрешувања — — — — —	815
Одликувања — — — — —	817

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишиќа бр. 17.